



Пријава на штети од одговорност на превозникот – ЦМР

Пријава бр. _____

Полиса бр. _____

Податоци за осигуреникот (превозникот)

Осигуреник

Адреса (место, улица и број)

Податоци за возилото со кое е вршен

транспорт (регистарски број на влечното возило,
приколката, полуприколката)

Опис на стоката

Податоци за оштетниот

Осигуреник

Адреса (место, улица и број)

Телефон и e-mail

Место каде се наоѓа стоката

Услови на продажба

Опис на штета/оштетување

Причина за штета

Пакувањето е извршено од

Дата на истовар од превозното средство

Дата на прием

Дата на утврдување на штета

Податоци за штетата

Релација од-до

Начин на транспорт

Контејнер

Име на брод, старост, знаме Авиопревозник/

лет број Друмски превозник

Железница/останати

Шпедитер

Растоварна станица:

Дали за настанатата штета е ставена забелешка на транспортната документација при приемот на стоката и доколку не, зошто?



Дали е поднесено барање за надомест на штета до транспортерот?

Дали транспортерот има извршено проценка на штетата?

Во што се состои вашето оштетно барање?

Детален опис на причините и околностите под кои настанала штетата:

Број на сметка _____ банка _____.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИ РЕШАВАЊЕ НА ОШТЕТНО ПОБАРУВАЊЕ

- а) Оригинал од полиса за осигурување, заедно со доказ за платена премија
- б) Оригинален товарен лист (со забелешка кон превозникот доколку има знаци на оштетување или кусок)
- в) Оригинал или копија од фактура од превозникот заедно со спецификација и забелешки за тежината на стоката
- г) Оригинална фактура
- д) Копија од приемница (на која исто треба да има забелешка за оштетувања или кусоци) *ѓ) Пакинг листа доколку е достапна*
- е) Копија од побарување за надомест на штета кон превозникот
- ж) Копија од меѓусебни дописи со транспортерот или други лица одговорни за стоката во врска со настанати штети или кусоци
- з) Температурни листи (доколку се транспортира стока со специјален режим на температура)
- с) Изјава за настанатата штета (превозник, магационер и сл.)
- и) Царински документи
- ј) Записник за проценка на штета од хавариски комесар или од железница

Со цел побрзо решавање на барањето за надомест на штета, од голема важност е да ни ги приложите сите документи кои Ви се достапни. Потребно е некои од документите (како што е наведено погоре) да се во оригинал.

Согласно Закон за заштита на лични податоци (Сл. Весник на РМ бр. 7/05 и 103/08) Јас долупотпишаниот , изјавувам дека сум согласен моите лични податоци, вклучивајќи ги ЕМБГ и други податоци како Лична карта; Пасош; Возачка дозвола; Сообраќајна дозвола; Полиса за осигурување; Трансакциска/жиро сметка; Медицинска документација; Извод од матична книга на родени/умрени/венчани и слично; да можат да бидат употребени, обработени, регистрирани, зачувувани, ажурирани и пренесени до трети страни од страна на Друштвото согласно Законот за заштита на лични податоци а заради остварување на целите на надомест на штета и останатите постапки во процесот на надомест на штета, како и заштита на правата на Друштвото во судски и други законски предвидени постапки. Исто така Изјавувам дека сум запознат со правото на увид и на информација во врска со обработка и исправка на моите лични податоци

Во _____ датум _____

Печат и потпис на оштетниот